



Стратешко планирање

Цел на обуката

Целта на обуката е стекнување вештини за стратешко планирање преку користење соодветни алатки и техники. По завршувањето на обуката учесниците ќе можат: да извршат надворешна и внатрешна анализа на средина на фирма/компанија/организација; да употребат алатки за анализа; да направат стратешки избор; да дефинираат стратешки цели и насоки; да изработат план за спроведување на стратешки цели; да подготват буџет во склоп на стратешки план; и друго.

Опфат –теми

- Разбирање на основните концепти на стратешко размислување
- Опис на процесот на стратешко планирање
- Основни компоненти на стратешки развој
- Анлиза на средина
- Очекувања, цели и моќи
- Анлиза на ресурси
- Методологија и алатки за работа на внатрешна и надворешна анализа
- Анлиза на релациите со надворешни актери – институциограм
- Матрица на опфат
- Внатрешна анализа (SWOT)
- Стратешки избор
- Дефинирање на стратешки насоки
- Изработка на план за спроведување на стратешки цели
- Подготовка на буџет во склоп на стратешки план

Целна група

Оваа обука е наменета за менаџери кои управуваат со компании/фирми/организации, како и за учесници кои сакаат да се стекнат со вештини на стратешко планирање.

Методологија на работа

Обуката е од интерактивен карактер со практични и применливи вежби, како и употреба на визуелни помагала (ЛЦД проектор, лап-топ и/или компјутер, флип-чарт и друго)

Секој учесник ќе има можност на крајот од обуката практично да ги примени вештините и техниките совладани за време на обуката.



ЕСП – Развој и управување на човечки ресурси

Тел. 3246-041; 075 446-686

Е-пошта: esp@esp.com.mk; info@esp.com.mk

Адреса: ул. 9 Мај бр.4, Скопје

www.esp.com.mk

Материјали

Презентациска скрипта; формулари како обрасци; и други дополнителни материјали кои ќе може да се користат во секојдневното работење.

Материјалите ќе бидат доставени по е-пошта до секој од учесниците.

Времетраење

Обуката е дводневна. Вкупно 12 часа.

По завршувањето на обуката се добива Сертификат за учество.

Повеќе информации и пријавување на:

тел. 3246-041; 075 446-686